



ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

**ПРОГРАМА ЗА ЛОКАЛЕН
ЕКОНОМСКИ РАБОЈ НА
ОПШТИНА ВАЛАНДОВО ЗА
2023 ГОДИНА**

Декември 2022

Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), член 15 став 1 точка 3, член 21 став 1 точка 11 и член 45 од Статутот на Општина Валандово на седумнаесеттата редовна седницата одржана на 26.12.2022 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО ЗА 2023 ГОДИНА

1. Вовед

Специфичните стратегиски приоритети за развој на локалната економија, факторите кои го условуваат економскиот раст, бизнис заедницата, граѓанското општество и технолошкото знаење се дел од процесот на планирање на програмата за поддршка на локалниот економски развој. Истата треба да овозможи директно поместување на границата на производните можности, односно преку процес на иновации и инвестиции да создаде заедничка визија за подобри услови кон одржлив локален економски развој.

Во процесот на планирање иницијативите ќе имаат јасно определена содржина, која ќе одговара на локалните проблеми. Вклученоста на цела мрежа луѓе и институции претставува клучен елемент за локалниот економски развој. Физичкиот и човечкиот капитал, природните ресурси и технолошкото знаење се фактори кои доколку правилно се искористат во голема мера ќе ја унапредат конкурентната способност на локално ниво, а истовремено ќе допринесат за промовирање и создавање дополнителна вредност на локалните бизниси, самовработување и вработување на локалната заедница. Соработката, меѓусебната доверба, посветеноста на одбраните субјекти, нивната експертиза, кредибилитет во локалната средина и нивното влијание во планирањето на процесот на локален економски развој ќе овозможат развој на активности соодветни на нивото на економска развиеност и поставување јасни остварливи и мерливи цели. Воспоставувањето механизми ќе ја исцртаат развојната патека кон посакуваната крајна цел и ќе го придвижат економскиот развоен процес во нагорна линија.

Имајќи ја предвид јасната претстава за пазарниот механизам и двигателите на локалниот економскиот пораст, постојната конкурентна позиција и начинот на функционирање, програмата за поддршка на локалниот економски развој преку воведување различни видови стимулации, пристапи и активности предвидува мерки за подобрување на деловното опкружување. Битно да се спомене е дека сите мерки кои ги предлага и презема локалната власт се индиректни и поттикнувачки, со што се овозможува откривањето на најдобрата практика за развој и одржлив економски раст да припадне на локалното население, бидејќи подготвеноста за активно учество на заедницата е пресудна за успешно спроведување на иницијативите наведени во Програмата за поддршка на локалниот економски развој.

2. Цели на програмата

Основна цел на Програмата е да се даде придонес на локалниот економски развој преку реализација на планираните активности согласно развојните стратешки определби на Општина Валандово .

- ✚ Континуиран развој на капацитетите на општина Валандово за привлекување инвестиции, намалување на невработеноста преку развој и реализација на проекти, како и промоција на општината. Активна имплементација на добиените и аплицирање на нови проекти од домашни и меѓународни фондови.
- ✚ Следење и имплементација на стратегиите за развој на Општина Валандово.
- ✚ Динамичен локален економски развој преку континуирано зајакнување на капацитетите за привлекување инвестиции и овозможување добра бизнис клима за развој на јавните приватни партнерства.
- ✚ Искористување на расположиви домашни и меѓународни фондови.
- ✚ Континуирано подобрување на енергетската ефикасност.
- ✚ Зајакнување на административните капацитети за стандарди, обуки и тренинзи за имплементација на проекти.
- ✚ Зајакнување на капацитетите за бизнис и туристичка промоција на општината на домашен и меѓународен план.

3. Активности

3.1 Подготовка на проекти и проектно управување

Една од круцијалните активности, претставува подготовка, аплицирање и имплементација на проекти во најразлични области, финансирани од домашни и меѓународни донатори, програми, фондации, амбасади и сл. Процесот на имплементација на проектите претставува сложена активност која бара прецизно планирање и реализација како на проектните активности, така и на предвидениот проектен буџет. Според утврдените правила за апликација за одредени проекти, во зависност од донаторот, покрај обезбедената донација предвидена во проектот, како неопходност се наметнува потребата од обезбедување на средства за сопствено учество кои мора да се запазат како прв услов за аплицирање за одреден проект. Секој донатор определува посебни услови кои локалната самоуправа треба да ги обезбеди како составен дел.

3.2 Подигнување на капацитетот на човечките ресурси за подготовка на проекти и проектно управување

Успешноста на реализација на зацртаните проектни активности на вработените во Одделението за локален економски развој е најдиректно поврзано со степенот на нивната обученост и стручност. Бидејќи се работи за сложена и комплексна проблематика согласно Европските стандарди, неопходно е континуирано подигнување на капацитетите на човечките ресурси во Одделението за локален економски развој. Доказ за важноста на оваа проблематика е и тоа што во Европските претпристапни фондови (ИПА), цела една компонента е посветена токму на овој процес на континуирано стекнување на нови знаења и приближување кон

европските стандарди. Оваа програма за подигнување на капацитетот на човечките ресурси, планирано е да се оствари преку:

- ✚ учество на стручни обуки, тренинзи, семинари, работилници, конференции ;
- ✚ превод на стручна литература ;
- ✚ консултантски услуги за специфични проектни активности и
- ✚ воспоставување на партнерства неопходни во проектните апликации

3.3 Изработка на урбанистички планови

Општина Валандово, активно работи на процесот на урбанизација на сите населени места. Во рамки на тоа, во 2023 општината ќе продолжи да работи на донесување на детални урбанистички планови за населените места Пирава, Удово, Балинци, Марвинци, Грчиште, Раброво, Чалакли, Прстен, Башибос, Кочули, Собри и Дедели. Проектот е финансиран од страна на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

- ✚ Вкупна вредност на проектот 6.467.881,00 денари

Во текот е 2023 година, ќе се работи и на изработка на два детални урбанистички планови за град Валандово, УП за блок 3.1 и УП за блок 7.2.

3.4 Реализација на проекти

Општината во 2023 година, активно ќе работи на имплементација на веќе добиените проекти од страна на домашните и меѓународни донатори.

- ✚ Туристичко уредување на пешачка патека од манастир Св. Ѓорѓи до локалитет Исар Кулата; Проектот се реализира од страна на Центарот за развој на југоисточниот плански регион од програма за рурален развој.
 - Вкупна вредност на проектот 3.486.900,00 денари
- ✚ „Туризмот-иднината на регионот“, Проектот опфаќа уредување на рекреативна патека од населено место Пирава до манастир Св.Ѓорѓи.
 - Вкупна вредност на проектот 3.612.924,00 денари
- ✚ Изградба на резервоар за водоснабдување и каптажа во с. Калково; Проектот ќе се финансира од страна на министерство за транспорт и врски и Буџет на општина Валандово.
 - Вкупна вредност на инвестицијата 5.439.146,00 денари
- ✚ Изградба на водоводен систем за с.Калково, Општина Валандово, фаза II (изградба на крак 2);
 - Вкупна вредност на инвестицијата 4.876.146,33 денари
- ✚ Изградба на фитнес зона во с. Пирава; Проектот ќе се финансира и реализира од страна на Агенцијата за млади и спорт.
 - Вкупна вредност на инвестицијата 3.000.000,00 денари
- ✚ Подобрување на енергетската ефикасност во кој е сместена ЕЛС на општина Валандово и инсталирање на нов систем за греење во Дом на културата 25 Мај; Проектот ќе се финансира како под-заем од средства од Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор (ПСЕЕП);

- ✚ Реконструкција на ПУ „Гоце Делчев“ Пирава;
 - Вредност на инвестицијата 6.432.685,00 денари
- ✚ Изградба на пат и канал за поврзување на регионален пат Р-1105 со населено место Горна Маала, Општина Валандово;
 - Вредност на инвестицијата 16.609.475,03 денари
- ✚ Регулација на суводолица покрај локален пат кој ги поврзува село Јосифово, со село Горна Маала, Општина Валандово;
 - Вредност на инвестицијата 2.969.836,00 денари
- ✚ Изградба на улица Новопроектирана 1, во Валандово;
 - Вредност на инвестицијата 7.315.067,80 денари

Освен имплементацијата на проекти кои се финансирани од домашни и странски донатори, во 2023 година се предвидуваат и проекти кои ќе се реализираат од буџетот на општина Валандово.

- ✚ Изградба на улица во населено место Пирава;
- ✚ Изработка на техничка документација за нова детска градинка во Пирава;
- ✚ Уредување на инфраструктура во индустриски зони;
- ✚ Уредување на дел од булевар Првوماјска во Валандово;
- ✚ Уредување на централно градско подрачје;
- ✚ Уредување на училишни спортски игралишта;
- ✚ Оградување на фудбалско игралиште во Јосифово;
- ✚ Изградба и асфалтирање на улици на територијата на општина Валандово;
- ✚ Изградба на детски паркови;
- ✚ Парк Шума;

4. Финансирање

Активностите на Општина Валандово од областа на Локалниот економски развој утврдени со оваа Програма, ќе се финансираат од средства од Буџетот на Општина Валандово за 2023 година, средства од Буџетот на Република Северна Македонија, меѓународни донатори и подзаем.

5. Завршни одредби

Градоначалникот на општина Валандово се грижи и го обезбедува спроведувањето на оваа Програма.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Валандово“.

Совет на општина Валандово
Претседател
Владимир Марков